

АД ФК Вардар АД, Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2018 година и
Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Финансиски преглед од страна на раководството	4
Извештај за сѐопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6-7
Извештај за промените во сопственичка главнина	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон финансиските извештаи	10

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20
1000 Skopje
Macedonia

До Раководството и Сопственикот на
ФК Вардар АД, Скопје

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **АД ФК Вардар Скопје** (во понатамошниот текст Друштвото¹), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година, Извештај за сеопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши како и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи, вклучени на страните 5 до 46.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК Вардар Скопје, на ден 31 декември 2018 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА.

Нагласок на прашања

Без да изразиме резерва во нашето мислење, посочуваме внимание на Белешката 2.3 кон придружните финансиски извештаи, која укажува дека со состојба на датумот на известување, Друштвото искажа загуба од своето работење за деловната 2018 година во износ од 136,184 илјади денари и на датумот на известување акумулираните загуби изнесуваат 104,705 илјади денари. Дополнително, со состојба на 31 декември 2018 година тековните обврски ги надминуваат тековните побарувања на Друштвото за износ од 109,493 илјади денари, како и негативни парични текови од оперативни активности во износ од 2,319 илјади денари. Понатаму, Друштвото повремено се соочува со неможност за навремено подмирување на своите тековни обврски кон доверителите, кредитори и вработените и со состојба на 31 декември 2018 и до денот на одобрување на овие финансиски извештаи (Белешка 55), паричните средства се пласирани во една домашна банка и истите се блокирани средства.

Овие услови, заедно со другите прашања обелоденети во Белешката 2.3, укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во иднина зависи пред се од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Раководството на Друштвото оценува дека претпоставката за континуитет применета при подготовката на овие финансиски извештаи е соодветна имајќи ја предвид намерата на сопственикот на Матичното Друштво, изразена во своето необврзувачко писмо, да продолжи со поддршката на Друштвото во период не пократок од 12 месеци од датумот на писмото.

Овие финансиски извештаи не содржат било какви корекции и рекласификации на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018.

Скопје,
01 март 2019 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје

Управител
Марјан Андонов



Овластен Ревизор
Маја Атанасовска

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2018

(во илјади Денари)

	Белешка	2018	2017
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	1,220	17,395
Приходи од спонзорство и реклама	4	36,185	89,838
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5	19	42,927
Приходи од комерцијални активности	6	-	-
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	54,941	224,616
Останати оперативни приходи	8	9,904	429
Вкупни приходи		102,269	375,205
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(780)	(1,191)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(151,348)	(231,138)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(1,164)	(919)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(64,671)	(109,130)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	(13,195)	41,530
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14	-	-
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(7,295)	(1,483)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	-	-
Вкупно расходи		(238,453)	(302,331)
Добивка пред оданочување		(136,184)	72,874
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	-	(24,142)
Добивка за годината по оданочување		(136,184)	48,732
Дивиденди		-	-
Добивка по дивиденди		(136,184)	48,732
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка		(136,184)	48,732

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:

Извршен Директор,

Самоил Симев



	Белешка	2018	2017
Извештај за финансиската состојба (продолжува)			
Долгорочни исправки	49	-	-
Останати нетековни обврски	50	-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
Нето средства/обврски		(101,655)	34,528
Акционерска главнина	51		
Оснивачки капитал		1,538	1,538
Законска резерва		1,512	1,512
Останати резерви		-	-
Акумулирана добивка / (загуба)		(104,705)	31,478
Вкупно акционерска главнина		(101,655)	34,528

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:

Извршен Директор,

Самоил Симев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2018 год.	1,538	1,000	31,479	512	34,529
Распоред на акумулирана добивка	-	-		-	-
Корекции на акумулирани добивки	-	-		-	-
Добивка(загуба) за периодот	-	-	(136,184)	-	(136,184)
Останата сеопфатна добивка	-	-		-	-
На 31 декември 2018 год.	1,538	1,000	(104,705)	512	(101,655)

*Бележките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:

Извршен Директор,

Самоил Симев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2018

(Во илјади Денари)

	2018	2017
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(136,184)	72,874
Данок на добивка	-	(24,142)
Корекции за:		
Исправка и отпис на побарувања	263	1,403
Амортизација	1,164	919
Нето приходи од спонзорства и донации	(36,185)	(89,838)
Нето приходи од продажба на играчи	(8,418)	(50,213)
Приход од камати	(436)	(115)
Расходи за камати	7,664	1,489
Кусоци	-	-
Неотпишана вредност на расходувани основни средства	-	-
Отпис на ситен инвентар	25	9,375
Неотпишана вредност на продадени основни средства	-	-
Отпис на обврски	(9,394)	(393)
Расходи за купување играчи	21,613	8,683
(Пораст)/опаѓање на залихи	398	(3,718)
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(49,272)	(159,818)
Пораст/(опаѓање) на обврски кон добавувачи останати обврски	111,823	95,178
Платена камата	(7,664)	(1,489)
Платен данок на добивка	(20,102)	(1,857)
Нето готовина од оперативни активности	(124,705)	(141,662)
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		13,319
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи	8,418	(1,156)
-Готовински прилив од продажба на основни средства	(15,736)	-
-Готовински одлив од набавка на основни средства	-	(3,143)
-Прилив по камати	(26)	115
-Готовински приливи (одливи)од останати вложувачки активности	436	6,000
-Готовински приливи (одливи)од останати вложувачки активности	-	-
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(6,908)	15,135
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти	17,377	-
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти	(17,377)	-
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции	129,405	30,000
-Готовински одлив по заеми од финансиски институции	(31,015)	-
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал	-	-
-Готовински прилив/(одлив) од спонзорства и донации – нето	36,185	89,838
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите	-	-
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи	-	-
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	134,575	119,838
Останати готовински приливи (одливи)	-	-
Нето пораст/(опаѓање) на пари и парични еквиваленти	2,962	(6,689)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	217	6,906
Пари и парични активности на крајот на годината	3,719	217

Бележките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:

Извршен Директор,

Самоил Симев



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК Вардар Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво формирано на 20 јануари 2012 во Централниот Регистер на Република Македонија, под деловоден број 30120120000963.

Друштвото е целосно поседувана подружница од страна на РК Вардар АД Скопје.

Основна дејност на Друштвото според НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 66 вработени лица со договор на дело и/или друг вид на договор (2017: 81 вработени лица).

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб Вардар Скопје, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство

Претседател на Клубот е Г-дин Мирко Спасески.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Самоил Симев.

Членови на Одбор на директори се:

1. Давор Стојаноски,
2. Драгослав Кофиловски, и
3. Самоил Симев.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. 06-537/1 од 22.05.2012 му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК Вардар тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Основање и дејност (продолжува)

Постапка на лиценцирање

Во 2018 година АД Фудбалскиот клуб ФК Вардар АД Скопје, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи се подготвени и презентирани во согласност со одредбите на одделот 4.6 Финансиски критериуми од Правилникот за лиценцирање на клубови за учество во натпреварувања во организација на УЕФА (Правилник) донесен и усвоен од страна на ФФМ на 10 декември 2015 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба како и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку такви постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики (види Белешка 2.18).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година. Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува презентациска и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Претпоставка за континуитет

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото, која подразбира дека ентитетот ќе биде способен да ги реализира своите средства и да ги подмири своите обврски во нормалниот тек на деловното работење

Следниве показатели за финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2018 укажуваат на потешкотии во деловното работење на Друштвото кои би можеле да предизвикаат сомневање во способноста Друштвото да продолжи со своето деловно работење во неограничена иднина:

- Друштвото искажа загуба од своето работење за деловната 2018 година во износ од 136,184 илјади денари и на датумот на известување акумулираните загуби изнесуваат 104,705 илјади денари. Дополнително, со состојба на 31 декември 2018 година тековните обврски ги надминуваат тековните побарувања на Друштвото за износ од 109,493 илјади денари, како и негативни парични текови од оперативни активности во износ од 2,319 илјади денари.
- Друштвото повремено се соочува со неможност за навремено подмирување на своите тековни обврски кон доверителите и вработените.
- Со состојба на 31 декември 2018 и последователно до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, паричните средства се пласирани во една домашна банка и истите се блокирани средства (Белешка 18 и 55).
- Како што е обелоденето во Белешка 33 и 55, со состојба на 31 декември 2018 и до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, Друштвото не ги подмири своите краткорочни обврски по кредити во износ од 47,267 илјади денари кои се со рок на доспевање до 15 февруари 2019 година.

Друштвото континуирано користи значајна финансиска поддршка од основачот во форма на донации од Сопственикот на Матичното Друштво РК Вардар АД, Скопје, како и позајмици од една домашна финансиска институција. Без продолжување на континуираната финансиска поддршка на основачот Друштвото и други извори на финансирање не ќе биде во состојба да обезбеди континуитет во деловните активности во иднина.

Раководството на Друштвото и сопственикот ги превземаат сите неопходни мерки во насока на одржливост и развој на деловните активности на Друштвото. Сопственикот на Матичното Друштво - РК Вардар АД, Скопје со своето писмо за поддршка ја изрази својата намера да продолжи со поддршката на Друштвото во период не пократок од 12 месеци од датумот на писмото.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.3 Претпоставка за континуитет (продолжува)

Финансиските извештаи не вклучуваат било какви корекции и рекласификации на средствата и обврските коишто би биле неопходни доколку Друштвото не би било во состојба да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет.

2.4. Признавање на приходите и расходите

Признавање на приходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Друштвото остварува приходи од спонзорство, приходи од УЕФА, трансфер на играчи, продажба на влезници за натпревари и друго (Белешки 3 до 8).

Признавање на расходите

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите, односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.5. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)**2.6. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)**

Овие трошоци опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- Даноци за обврската за трансфер;
- Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците за трансфери на играчи иницијално се разграничуваат и последователно признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во текот на периодите на важењето на договорот за вработување на играчот.

2.7. Нетековни средства**Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на средствата изградени во сопствена режија се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката, и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Депрецијацијата на недвижности, постројки и опрема се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Применети годишни стапки		2018
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно, се корегираат на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.7 Нетековни средства (продолжува)

Нематеријални средства

Трошоци за изградба на интернет страница

Трошоците за изградба на интернет страница се капитализирани и последователно измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Оштетување

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран период на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.8 Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција.

2.9 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и парични средства и еквиваленти.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.10 Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.11 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки во извештајот за сеопфатна добивка.

2.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски спрема добавувачи и позајмици.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)**Обврски спрема добавувачи**

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.14 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и беневитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2018 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на периодот на наемот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

2.15 Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Данок на добивка (продолжува)

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.16 Надомести на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.17 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.18 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.19 Средства под хипотека и/или залог и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

2.20 Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2.21 Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.22 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и да прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. Притоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Продажба на влезници-државни натпревари	75	-
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари	1,145	17,395
Продажба на влезници-сезонски билети	-	-
Продажба на влезници-членарина	-	-
Продажба на влезници-пријателски натпревари	-	-
	1,220	17,395

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Спонзорства и реклами-производни компании	2,415	6,196
Спонзорства и реклами-главен спонзор	33,770	83,642
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион	-	-
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа	-	-
Спонзорства и реклами-останати	-	-
	-	-
	36,185	89,838

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат	-	-
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања	19	42,927
	19	42,927

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат	-	-
Приходи од комерцијално работење-трговија	-	-
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари	-	-
	-	-

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди	54,941	224,616
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност	-	-
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат	-	-
	54,941	224,616

Во текот на 2018 година, приходите од УЕФА во износ од 54,941 илјади Денари (2017: 224,616 илјади Денари) се по основ на учество на клубот во натпреварувањата од квалификациите на фудбалската Лига на шампиони.

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ	-	-
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	-	-
Донации- добиеени од неповрзани страни	-	-
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот	9,904	429
Приходи од исклучителни настани	-	-
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	-	-
	9,904	429

Приходите од активности што не се поврзани со фудбалот вклучуваат:

	2018	2017
Приходи од продажба на основни средства (Белешка 25)	300	-
Приходи од отпис на обврски	9,394	393
Останати приходи	210	36
	9,904	429

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Трошоци за продажба	-	-
Трошоци за канцелариски материјали	43	173
Трошоци за одржување хигиена	-	-
Други материјални трошоци	737	1,018
	780	1,191

**10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА
ВРАБОТЕНИ**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Нето плати за вработени – играчи		84,458	156,993
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		-	-
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		17,168	26,839
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		1,022	-
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи		102,648	183,832
Нето плати за вработени – останати		34,599	28,803
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		3,278	4,416
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		10,754	10,880
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		69	3,207
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати		48,700	47,306
ВКУПНО (I)+(II)		151,348	231,138

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Депрецијација на основни (материјални) средства	1,161	916
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)	3	3
Обезвреднување на материјални средства	-	-
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)	-	-
	1,164	919

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Трошоци за одржување натпревари	35,740	64,569
Трошоци за спонзорство и реклама	-	9,305
Трошоци за комерцијални активности	2,672	-
Трошоци за објекти и опрема	-	4,378
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал	21,140	23,223
Трошоци за исклучителни настани	-	-
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	5,119	7,655
	64,671	109,130

Трошоците за одржување натпревари се состојат од:

	2018	2017
Хотелско сместување	19,764	40,928
Наеми	6,929	18,491
Трошоци за превоз и службени патувања	6,811	2,115
Членарини, лиценци и регистрации	31	1,029
Останато	2,205	2,006
	35,740	64,569

Други трошоци од оперативно работење (продолжува)

Трошоците за активности кои не се поврзани со фудбал се како што следи:

	2018	2017
Казни и пенали	12,081	-
Репрезентација	2,289	5,152
Адвок.нотарски, сметковод.и останати интелект.услуги	1,812	2,183
Медицински услуги	1,207	1,346
Трошоци за проекти	1,106	-
Режиски трошоци	928	607
Вредносно усогласување на побарувања (Белешка 21)	263	1,403
Трошоци за платен промет	190	520
Премии за осигурување	107	1,644
Отпис на ситен инвентар	25	9,375
Останати трошоци	1,132	993
	21,140	23,223

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)	-	-
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)	-	-
Трошок за купување на регистрација на играчи (вклучувајќи и провизии - трошоци за агенти и отстапување)	21,613	8,683
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)	(8,418)	(50,213)
	13,195	41,530

Во текот на 2018 година, Друштвото оствари приходи од регистрирање на играч во износ од 8,418 илјади денари кои се однесуваат на трансфери на играчи во домашни и странски клубови (2017: 50,213 илјади денари).

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)			-
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		-	-
		-	-

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Трошоци од камати		(7,664)	(1,489)
Приходи од камати		436	115
Позитивни курсни разлики		18	-
Негативни курсни разлики		(85)	(109)
		(7,295)	(1,483)

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Останати неоперативни приходи		-	-
Останати неоперативни трошоци		-	-
		-	-

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31 Декември 2018	31 декември 2017
Добивка (загуба) пред оданочување	(136,184)	72,874
Данок по даночна стапка од 10% (2017: 10%)	-	7,287
Данок на непризнати расходи	126,080	16,855
	-	24,142

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2017 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

Ефективната даночна стапка за 2018 година изнесува 0% (2017: 33%).

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Парични средства во банки (МКД)	3,179	213
Парични средства во банки (девизи)	-	4
Парични средства во каса (МКД)	-	-
Парични средства во каса (девизи)	-	-
	3,179	217

Со состојба на 31 декември 2018, паричните средства се пласирани во една домашна банка и истите се блокирани средства.

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Побарувања од трансфери на играчи		36,897	36,894
		36,897	36,894

Со состојба на 31 декември 2018 и 31 декември 2017 година, побарувањата од трансфери на играчи се побарувања од Al Gharafa Sports Club за трансфер на еден играч за кои што Друштвото има поведено судски спор.

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Побарувања од членки на групацијата		-	-
Побарувања од поврзани субјекти		37,533	157,402
		37,533	157,402

Со состојба на 31 декември 2018 година, во вкупниот износ на побарувања од поврзани субјекти 37,533 илјади денари, вклучени се дадени позајмици на поврзани субјекти во износ од 37,289 илјади денари обелоденети во Белешка 53.

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31 декември 2018	31 декември 2017
Побарување од купувачи		18,390	1,132
Други побарувања		258	3,289
ABP		-	1,930
		18,648	6,351

Побаривања од купувачи

На 31 декември 2018 година, Друштвото изврши проценка на наплатливоста на салдото на тековни побарувања од купувачи, врз чија основа изврши исправка на вредноста на побарувањата од купувачи во износ од 263 илјади денари (2017: 1,403 илјади денари) (Белешка 12).

ABP

Со состојба на 31 декември 2018, во вкупното салдо на ABP износот од нула илјади денари (2017: 1,930 илјади денари) се однесува на разграничените трошоци од трансфери на играчи со кои Клубот има склучено договори за подолг временски период, како што следи:

31 декември 2018

Играч	Претходен клуб	Разграничен трошок за идни периоди	Трошок за период	Платено во текот на 2018
Дарко Велковски	ФК Работнички	-	1,185	-
Tigran	Bicket Group	-	471	-
Besir demiri	FK Skendija	-	263	-
Willian Lira Sousa	Salqueiro Atletico Clube	-	4,920	4,920
Kosta Manev	PS Kemi OY	-	933	933
Nikolas Hoze Herranz	Footbal Agency Cracks согласно dogovorot parite da se prefrlat na Agency Stratco International Limited	-	7,384	5,515
Mustafa Quajnor	Settlement Agreement	-	6,457	4,368
		-	21,613	15,736

31 декември 2017

Играч	Претходен клуб	Разграничен трошок за идни периоди	Трошок за период	Платено во текот на 2017
Игор Алексовски	ФК Македонија Горче Петров	-	232	-
Љамчевски Благоја	ФК Металург	-	259	-
	URT Uniao Recreativa dos			
Jonathan Boareto dos Reis	Trabalhadores	-	1,388	-
Стефан Спировски	ФК Стара Загора	-	1,025	-
Дарко Велковски	ФК Работнички	1,196	2,050	-
Бобан Николов	FC Viitorul Constanta	-	1,510	-
Хамбарзумијан Ховханес	Bucket Group Sports Managemet	-	1,353	-
Барсеѓан Тигран	Bucket Group Sports Managemet	677	615	615
Висар Муслиа	ФК Скупи Скопје	-	30	30
Арбин Курти	ФК Ренова Тетово	-	23	23
Бесир Демири	ФК Шкендија	57	145	435
Ване Милковски	Академија Пандев	-	53	53
		1,930	8,683	1,156

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Побарување за повеќе платен ДДВ		126	3,598
Побарување за ДД		1,373	-
Побарување за персонален данок		-	-
		-	-
		<u>1,499</u>	<u>3,598</u>

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Залихи на материјали		-	-
Залихи на ситен инвентар		-	-
Ситен инвентар во употреба		2,181	2,604
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба		(1,715)	(1,715)
Залиха на трговска стока		-	-
		-	-
		<u>466</u>	<u>889</u>

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Останати тековни средства		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Вложување во туѓи објекти	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
01 јануари 2018	-	1,953	7,711	2,168	11,832
Нови набавки	-	2,194	-	(2,168)	26
Превз.нето сва (Б.2.12)	-	-	-	-	-
Донација	-	-	-	-	-
Трансфери (нето)	-	-	-	-	-
Продажба/расход	-	-	-	-	-
31 декември 2018	-	4,147	7,711	-	11,858
Акумулирана депресијација					
01 јануари 2017	-	743	2,118	-	2,861
Трошок за периодот	-	390	771	-	1,161
31 декември 2017	-	1,133	2,889	-	4,022
Сметководствена вредност					
31 декември 2018	-	3,014	4,822	-	7,836
31 декември 2017	-	1,210	5,593	2,168	8,971

Со состојба на 31 декември 2018 година вложувањата во туѓи објекти во износ од 4,822 илјади денари (2017: 5,593 илјади денари) се состојат од вложувања во фудбалски терен земен под наем од Општина Аеродром.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017, Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2018		13	13
Нови набавки		-	-
Превземени средства нето (Бел.2.13)		-	-
Донација		-	-
Продажба/трансфер		-	-
Состојба, 31 декември 2018		13	13
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2018		8	8
Трошок за периодот		3	3
		11	11
Состојба, 31 декември 2018		2	2
Сметководствена вредност на 31 декември 2018		2	2

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017, Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		-	-
		-	-

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		-	-
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		-	-
		-	-

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Долгорочни даночни средства		-	-
		-	-

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Вложување во подружница/ придружно прет.		-	-
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		-	-
Останати вложувања		-	-
		-	-

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Останати нетековни средства	-	-
	-	-

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)	-	-
	-	-

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековни обврски за заеми и кредити	47,267	30,000
	<u>47,267</u>	<u>30,000</u>

Во текот на 2018 година Друштвото склучи Договор за рамковен револвинг кредит-лимит 02-100-1717/18.05.2018 со една домашна финансиска институција на износ од 3,000,000 Евра со рок на доспевање до 18 мај 2019 година. Како обезбедување за обврските за кредити, поврзаната страна СИС Инвест Груп доо Скопје, положи недвижен имот- идна недвижност.

Со состојба на 31.12.2018 обврските кон кредити во износ од 47,267 илјади денари (2017: 30,000 илјади денари) се однесуваат на краткорочен кредит од една домашна финансиска институција земен врз основа на погореспоменатиот Договор за рамковен револвинг кредит- лимит со рок на отплата до 15.02.2019 и каматна стапка од 5.38% годишно антиципативно врз основа на (2017: рок на отплата до 31.03.2018 и каматна стапка од 5.40% годишно антиципативно). До денот на одобрување на овие финансиски извештаи износод од 47,267 илјади денари е доспеан (Белешка 55).

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековна обврска за трансфери на играчи	4,674	2,029
	4,674	2,029

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти	5,800	5,259
	5,800	5,259

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековни обврски кон вработените за нето плати –играчи	79,848	66,516
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати	16,978	9,451
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци	209	-
	97,035	75,967

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	8,711	7,339
Обврска за даноци на плата за вработени-останати	1,668	989
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)	573	66
Обврски за придонеси за плати	10,371	4,591
	21,323	12,985

38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	-	-
	-	-

39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековни обврски за даноци	-	24,208
	-	24,208

40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски за тековни исправки	-	-
	-	-

41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Други тековни обврски	31,525	21,773
Останати тековни обврски	-	7,578
	<u>31,525</u>	<u>29,351</u>

Со состојба на 31 декември 2018 година, превземените останати тековни обврски во износ од 7,578 илјади денари кои се однесуваат на превземени обврски согласно Договор за превземање средства и обврски од Здружението Вардар согласно Одлука на ФФМ бр. 02-268 од 4 мај 2012 година, Друштвото ги отпиша и призна приход обелоденети во Белешка 8.

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврска за долгорочни кредити од банки:	-	-
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:	-	-
-		
-		
	-	-

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочна обврска за трансфер на играчи	-	-
	-	-

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата	-	-
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти	-	-
	-	-

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати	-	-
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати	-	-
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци	-	-
	-	-
	-	-

**46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи	-	-
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати	-	-
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)	-	-
	-	-

47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	-	-
	-	-

48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочна обврски за даноци	-	-
	-	-

49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочни исправки	-	-
	-	-

50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Други нетековни обврски	-	-
	-	-

51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал (уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25,000 односно Ден 1,537,500 на ден на основање, со вкупен број на акции 100 со поединечна номинална вредност од ЕУР 250/акција (Ден 15,375/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Ракометен Клуб Вардар АД Скопје	1,537,500	25,000	100%
Вкупно:			100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

Резерви за реинвестирана добивка

Со состојба на 31 декември 2018 година, резервите во износ од 512 илјади денари се однесуваат на резерви за инвестиции.

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Анализата на старосната структура на побарувања од трансфери на играчи, побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти и побарувања од купувачите со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е како што следи:

	Побарувања од поврзани субјекти	Побарувања за трансфери	Побарувања од купувачи	Вкупно
31 декември 2018				
Недоспеани	37,105	-	18,331	55,436
До 30 дена	178	-	-	178
Од 30 до 90 дена	-	-	-	-
Од 90 до 365 дена	-	-	16	16
Над 1 година	250	36,897	43	37,190
	37,533	36,897	18,390	92,820
Намалено: резервирање поради оштетување	-	-	-	-
	37,533	36,897	18,390	92,820

	Побарувања од поврзани субјекти	Побарувања за трансфери	Побарувања од купувачи	Вкупно
31 декември 2017				
Недоспеани	153,539	-	-	153,539
До 30 дена	2,285	-	150	2,435
Од 30 до 90 дена	-	-	-	-
Од 90 до 365 дена	-	36,894	705	37,599
Над 1 година	1,578	-	1,128	2,706
	157,402	36,894	1,983	196,279
Намалено: резервирање поради оштетување	-	-	(851)	(851)
	157,402	36,894	1,132	195,428

Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и донации и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2018 година се прикажани како што следи:

	2018	2017
Сопственик на Матичното Друштво		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	8,137	1,265
-Обврски	-	-
-Приоди од спонзорство	33,770	83,642
-Набавки	-	-
Клучен раководен кадар		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(446)	(94)
-Продажби	-	-
-Краткорочни користи за плати и надомести	(845)	(851)
АД РК Вардар, Скопје		
-Побарувања	-	1,327
-Побарувања за дадени позајмици	26,091	134,828
-Обврски	(9)	-
-Продажби	19	6,418
-Набавки – ситен инвентар	(3,794)	(3,209)
Балкан Груп Констракшн Доо, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	2,877	1,396
-Обврски	-	-
-Продажби	-	-
-Набавки	-	(56)
Спортски центар Јане Сандански Доол, Скопје		
-Побарувања	-	2,296
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(167)	(220)
-Продажби	-	17,321
-Набавки	(1,454)	(3,100)
-Добиени позајмици	-	-
СИС Травел Доо, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(116)	(15,567)
-Продажби	-	-
-Набавки	(588)	(227,503)

Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)	2018	2017
ПЗУ Кинетикус, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(1)	(1)
-Продажби	-	-
-Набавки	-	-
Тренинг камп Вардар Доо, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(4,561)	(4,416)
-Продажби	3	-
-Набавки	(10,681)	(17,362)
СИС Балкан Дооел, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	354
-Обврски	(366)	-
-Продажби	-	582
-Набавки	(1,485)	(1,967)
СИС Авиатион Дооел, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	14,877
-Обврски	-	-
-Продажби	-	-
-Набавки	-	-
СИС Балкан Инвест Груп Дооел, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	-	-
-Продажби	-	-
-Набавки	-	-
Тенис Парк Дооел, Скопје		
-Побарувања	250	250
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	-	-
-Продажби	-	-
-Набавки	-	-
СИС Инвест Груп Дооел, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Обврски	(580)	(607)
-Продажби	-	-
-Набавки	-	(2,465)

Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)	2018	2017
Фудбалска Академија Вардар		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	178	820
-Обврски	-	-
-Продажби	-	-
-Набавки	-	-

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Данок

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2018 и 2017 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2018, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 16,729 илјади денари (2017: 14,580 илјади денари). На датумот на овие поединечни финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни трошоци и обврски.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По 31 декември 2018 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, следните настани се од материјално значење за објавување во овие финансиски извештаи:

- Како што е обелоденето во Белешка 33, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, Друштвото не ги подмири своите краткорочни обврски по кредити во износ од 47,267 илјади денари.
- Друштвото на 31 декември 2019 се дополнително се задолжи со краткорочен кредит во износ од 61,500 илјади денари со рок на доспевање до 31 март 2019, врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит – лимит 02-100-1717/18.05.2018 на износ од 3,000,000 Евра со рок на доспевање до 18 мај 2019 година.
- До денот на одобрување на овие финансиски извештаи, паричните средства во една домашна банка сеуште се блокирани (Белешка 18).

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА

Нема.